

Фрчкоски: Демократските институции се киднапирани!

„Поздрав до сите, и задоволство ми е што сум со вас во ова дебата. Мојата тема која сакам пред вас да ја отворам, можеби изгледа малку депресивно, меѓутоа е важна...Важно, по мое мислење, и клучно за нас е - како еден политички систем и еден политички процес функционира, во ситуација кога нормалните демократски институции се украдени? Значи, демократските институции се киднапирани! Тука се - а не се... Значи, ние имаме една, фактички 'Харисон Фордовска' потрага по институциите кои не ни се приопштени, кои се украдени. Тоа имлицира една нулта-фаза во нашиот развој, во нашата изборна реторика. Нулта-фаза, како за мали деца. Имате нулта-фаза, па прво оделение. Ние сме во нулта-фаза! Ние мора прво да ги откриеме институциите, да ги вратиме назад, па потоа, да ги реформираме, согласно критериумите за кои слушнавме од гостите.

Значи, Македонија не е земја со проблем околу имплементацијата на европската легислатива, како што долго време мислеа европските експерти за проширување. Не, Македонија развива еден целосно различен политички систем, и тоа го развива во детали. Тоа е една путинистична варијанта на популизам, авторитарен, развиен во детали, кој не може сега, така лесно, со 'три реформи' - и да се врати во нормала. Тоа не е возможно! Институциите и системот се способни се' реторички да спинуваат во своја корист. Не постои нешто што не може да биде спинувано во корист на диктаторот. Не постои такво нешто што може реално да го повреди. Дури ни сериозна економска криза, ни сериозна економска изолација на Македонија...

Македонија беше пред Хрватска 2005-тата во тој процес. Сега сме заедно со Косово. Ништо не го повредува системот. Внимавајте, авторитарниот популизам е имун на тој вид на рационална критика. И тоа е грешка најчесто, кога се аплицира кон реформите. Нам ни е потребна нулта-фазата. Враќање, еден чекор на враќање, односно, кон демотирање на системот.

Нормално, тука посебна трагична линија се ЕУ-експертите. Тоа неверојатно незнаење... Што се случува? Да не можат да состават голема слика од огромниот број и податоци кои ги имаат за земјата. Тие, едноставно, нас не' ставаа во делот на 'земји со проблем'. Не, ние не сме држава со проблем, ние сме комплетно различна држава! И, во меѓувреме, сега, по две години расправа, тие се чудат, што се случи? Викање има практично од Европската унија: Што се случува? Како можеше ова да не го видиме? Како земјата заврши во диктатура, практично со наши пари и со наш мониторинг?

Сета таа ситуација со европското незнаење ќе ја оставиме настрана на момент, и да го анализираме резултатот од тоа. Резултатот е длабока политичка и идеолошка

криза. Бидејќи земјата има други вредности, во меѓувреме инсталирани, релативно успешно инсталирани.

Не може оваа политичка гарнитура на авторитарен популизам да се урне со нормални демократски инструменти, бидејќи тој е украден. И ќе ви илустрирам зошто е невозможно тоа да се направи. Имаме добри позиции со меѓународните експерти и поради тоа што Македонија е сепак, важна држава, не може да ја игнорираат премногу. Но, без робусна меѓународна интервенција, не е возможно да се изм'кне процесот. Тој само шлајфува, и фактички, само го засилува диктаторот. Воопшто не се реформира. Притоа, ова нова популистичка гарнитура на лидери не прават грешки, како Туѓман и Милошевиќ, да ја одбиваат и да глумат ароганција во однос на меѓународната заедница. Не, тие имаат друг јазик, во три области. Кон меѓународната заедница – тие прифаќаат се', баш се', и имаат таква продукција на легислатива која запрепастува. Формираат еден облак на про-ЕУ законодавство, кој функционира како виртуелна стварност што го прекрива како јорган тврдиот диктаторски режим долу, во кој ние живееме! И никогаш ништо не одбиваат. Тие само се трансформираат, и игнорираат сè потоа. И тоа го прават и со европски пари. Арамиски. Тоа е посебна трагедија, но и тоа ќе го оставиме на страна. Второ, тие имаат нов однос кон медиумите, однос на тотална колонизација. Тоа не е само узурпација ваму-таму, туку тотална колонизација на медиумите. Затоа што тоа е неопходен инструментариум за продуцирање на виртуелната стварност на диктатурата. Без тоа, таа не функционира. И трето, односот со цивилното општество. Тие го разбрале односот кон цивилното општество и продуцираат таков број на *кванго* и *гванго* организации, значи квази-организации, и владини организации кои комплетно ја 'покриваат' оригиналната НВО мрежа.

Значи, и ЦИВИЛ има паралела, уште две-три организации, во истата област, кои паралелно прават, ќе видите, цела серија на паралелни активности. Како контрамитинзите. Внимавајте, тоа не е наивно. Тоа е сознание дека цивилниот сектор е битен за демократијата, и се организира и негова колонизација, како политичка операција. И најважното е, а класичниот популизам е тука ист со новиот, целосната колонизација на судството, администрацијата... Ние немаме точка на која можеме да потпремене реформата. Уставниот суд е украден! Дали некој од вас мисли дека Уставниот суд може да делегира и одлучи нешто? Сите знаеме дека се лажеме. Уставниот суд сега ќе биде елемент, да речеме, на компромитација на Законот за специјален обвинител. Ќе го нападат пред Уставниот суд. Мислите нема? 'Независен' експерт на ДПМНЕ ќе го нападне, и тоа ќе остане отворено три месеци. Активноста на специјалниот обвинител ќе виси под обвинение дека посебниот закон не е уставна категорија. За во ноември, кога ќе излезат обвиненијата, да може да 'падне' одлука дека законот не е уставен.

Ни на 'независната' партизирана државна администрација, каква што чувме дека влегува во избирачките одбори, ни на тоа не можеме да се потпреме. Тоа е сè партиска инсталација, барем, во најголем дел. И тоа е една пошаст. Треба посебно како проблем да се анализирате. ДИК, исто така. Фино е ова што го слушаме дека во Хрватска се независни. Кај нас ДИК се партиски коњаници со многу слаба можност за неутралност. Сега внимавајте, сè е украдено, украден е изборниот список... 'Мртвите гласачи'? Во Хрватска имаат 2,4 милиони гласачи, а ние имаме 1,8 милиони. Земја со 2 милиона жители!? Со миграцијата, Македонија има можеби 1,8 милиони жители. И, има исто толку гласачи?! Ало! Значи, тука има 400-500 илјади 'мртви души'. Тоа е значителен број. Тоа не може да се исчисти без МВР. Тоа не може ДИК да го исчисти.

Сега доаѓаме до точката кога полицијата, која е инфилтрирана како слеп патник во целото изборно законодавство, е потребно со робусно сечење да се извлече надвор, да се нормализира таа нулта-фаза. Па да се врати, евентуално, во помош, за нормализирање на изборниот список. Бидејќи само полицијата може да ги проверува адресите кука по кука, адреса по адреса. Тоа не може никој, ДИК нема оперативна можност за тоа. Значи, независно што со закон, ингеренцијата ќе и се даде на ДИК, полицијата мора да има сериозна фер поддршка на тоа. И новиот список да го провери во рок од три месеци, од врата до врата. Тоа не може никој друг. Полиција која корумпира на избори, којашто служи на партија, не може тоа да го направи, ќе го направи обратно.

Претседателот ни е одамна украден, меѓутоа, тој лиферува, предлага луѓе коишто би требало да се надпартиски. Кај нас, тоа е невозможно. Сите знаете, тоа ќе биде предмет на шега, на подбив во јавноста, ако така нешто и се имплицира во текст како барање а камоли да се реализира. Значи практично институциите кои се украдени, со овој робусен влез мораат да бидат вратени. Зошто Американците во преговорите беа поважни од Европејците? Затоа што овој робусен, булдожерски дел, Европејците со својот софтвер, не можат да го направат. Плус, имаат валкана совест како до ова дојде, под нивен мониторинг. Значи, тие беа исмеани во процесите од Пржино. Пресвртот кон решение се случи преку Американците, кога тие го вклучија ДУИ како што треба да го вклучат, во последен момент, во оследните пет минути. И, тоа е американската интервенција. Зошто ова го велам? Затоа што тие ќе останат, исто така, важни во процесот на имплементирање на Договорот од Пржино, во реализација на нултата-опција. На пример, кај специјалниот обвинител нема да е возможно да се договорот, и нема да се договорот. Тоа значи Владата да се договори околу лице кое треба во ноември да има пет обвиненија против петте клучни луѓе во Владата: премиерот, шефот на тајната полиција, министерката за внатрешни, министерот за транспорт и врски, и секретарот, односно, шефот на кабинетот - за насилство во Охрид. Како тие мислат

да се договорот околу тоа лице? Нормално, дека нема да се договорот. Значи, имплементацијата на договорот за 15ти септември за специјалниот обвинител лежи на странците. Знаете како тоа продолжува, затоа што е жестока демонтажата на системот кој е така сериозно развиен. Внимавајте како реагира системот,, наместо да биде концентриран на реформи на изборното законодавство, тој реагира ڏиткајќи торпедо во базенот на предизборната кампања.

Власта мисли дека изборите можат да исперат се'; да ги исперат нивните кривични дела. Ниеден нод нив не е под 15 години затвор, не се две-три, пет условни казни, туку 15 години затвор! Тое сакаат изборите се да исперат, тоа да се заборави. Зошто тоа се случува, драги пријатели? Затоа што системот е така тежок за демонтажа? Бидејќи тоа не е само узурпација на власта, тој има извесна идеологија, културолошки-идентитетска идеологија. Има едно ре-прочитување на историјата која е бетон, цемент што е пуштен меѓу нивните гласачи. Тие имаат успех во продуцирање на таканаречен *нивен народ*; еден зомби-гласачки корпус, кои токму како зомби, имаат глад за тоа што го читаат од екранот на популистичката реторика. Глад. Значи ние сме народ, во најкласична смисла, народ - жртва и воскреснување. Значи народ-жртва кој воскреснува сега, во однос на непријателите: Грци, меѓународна заедница, внатре Албанци, и нормално, вообичаените осомничени – либералите кај нас во Македонија. Значи, има перманентно непријателство, медиски структурирано. Странците се тука, нормално, како 'копилиња', кои сега нас повторно не притискаат во приказната. Тоа е жива идеологија, тоа не е слаба идеологија! Преку таа идеологија, Македонците, нивното гласачко тело конечно, достоинствено, викаат - не! На Грците - не, на странците - не, на Албанците - не, големо - не! Титовото, три пати - не. И тоа е идеологија која функционира и ден-денес. Тоа не е лесно да се раштрафи, да се деконструира со административни реформи.

Кампањата што ја гледаме е исклучително силна. Тие пружат отпор на сѐ. Ќе ви дадам еден пример, гласањето на дијаспората. Нормално, јас сум противник на гласањето на дијаспората, бидејќи тоа е идиотски концепт. Гласачите гласаат таму каде што плаќаат данок. Точка. Крај на приказната. Нема гласање тука. Може да имаат специјални мандати – ОК. Државите кои имаат ваков тип на дијаспора можат да имаат. ОК е од Европа, од САД, од Австралија да имаат мандати, но тие мандати не гласаат ни за буџет, ни за влада, ни за закони. Тоа е само видливост на дијаспората. Нема гласање. Не може да има двојно гласање за македонските гласачи – да гласаат и во Австралија и во Македонија. Или 400 наши гласачи во дијаспора да бираат еден пратеник, наспроти 20.000 кои бираат еден пратеник во Македонија. Како тоа тие мислаат да определуваат како ќе се живее овде? ДУИ е против тоа. ВМРО е за тоа. А опозицијата талка. Опозицијата мора да пресече со

компромис: ние сме за тоа, но за специјални а не за редовни мандати. Не знаат тоа да го направат се уште, за жал.

Истото се случува и со една изборна единица. Една изборна единица значи намалување на главните партии со Донтовски систем. Двете најголеми партии губат седум пратеника, нерамномерно, првата губи два до три, втората губи четири. Нивниот отпор до некаде е јасен од аспект на моќта, иако една од партиите, опозиционата, го прифати тоа. Сега, одеднаш имате и кај Албанците проблем. Албанската партија која добива три пратеника одеднаш е против моделот, никому не му е јасно зошто. Наводно, затоа што ќе се пореметело Бадентеровото мнозинство при гласање. Добиваат два или три пратеника плус, како може тоа да ги поремети? Затоа што помалите малцинства, Роми, Турци, Бошњаци, можеби ќе добијат по еден пратеник. И Србите можеби. Тоа не може да го промени значајно Бадинтеровото мнозинство, но Албанците се против. Ја губаат таа позиција, цела една реформа револуционерна има во албанскиот блок, што го отежнува проблемот на нормално реформирање. Имаме политичка турбуленција внатре.

Во таква ситуација, многу е тешко да расправате ладнокрвно за реформите кои ги разбирате и кои ги прифаќате бидејќи знаете дека секоја од нив - ако авторитарниот популизам остане недеконструиран во битните сегменти - ќе биде изиграна каква и да е. Ние мораме да го деконструираме авторитарниот популизам. Имаме три точки, три пила на деконструкција. Прво е државниот медиски сервис за кој не расправаат, тие тоа лесно го прифаќаат. Државниот медиски сервис мора да се одземе од таканаречениот 'Застава-филм' на авторитарниот популизам. Тој мора да стане нормален сервис, и тоа во краток период, што е тежок процес. Значи, мора да се испразни, па да се наполни со нова екипа,, барем едно 20-30 луѓе на главните позиции, за да може да има влијание надолу.....Втората точка е Министерството за внатрешни работи. Тоа е гангстерска структура кај нас. Имате сектори кои се потполно партиски, тие воопшто не кријат дека се партиски. Тие велат дека во овој момент се подготвени да бидат отпуштени сите, најголем дел се од 'Алфите' - 90%, и да го чекаат април, за да се вратат во МВР преку популистите на власт. Вие можете да претпоставите судир во МВР по смена на власта, во некои сектори. Судир, директен, физички судир. Можеби нема да дојде до тоа така жестоко, но има подвојување кое е отворено, сега се одвива, додека ова разговараме. И самото превземање на МВР во октомври ќе биде жесток проект на нултата-опција. За да може МВР да влезе во кондиција да ги подржува во позитивен аспект реформите во некои точки. Уште еднаш да ви напоменам - што беше основно за МВР? Имаме отворено фалсификување на лични документи, докажано со прислушувањето, водено од организирана група. Тоа е групата на власт. Ова што во кривичното законодавство се вика злосторничко здружување. Имаме злосторничко здружување, фалсификување на лични карти од официјалниот орган, и гласање со

нив повеќе пати. Тоа е кривично дело! Второ, имаме гласање на мртви души кое трае... Тие не кријат дека од 100 до 150 илјада гласа се од тој тип. Фалсификување на избори. И потоа, гласање на 'дијаспората' од Пустец. Значи, луѓе кои што се туѓи државјани, ги носат на лажни адреси, им даваат лажни лични карти за да можат да гласат. Тоа отворено се случува, и никој тоа не го третира како скандал. Туку, божем "тие имаат исти права како нас." Како тоа тие имаат исти права? Тие воопшто ја немаат таа адреса што ја имаат на лична карта. Тоа е фалсификат! И тоа отворено го прават. Прес-конференции организираат за тоа. Како мислите дека таков орган може да супортира било каква рационална реформа? Ние сме во криминална фаза која треба да се деконструира во еден брз рок, за да имаме колу-толку пристојни избори. Тоа не може да се нормални избори! Можеме да се приближиме до пристојни избори.

ДИК исто така, мора да биде целата од пакетот составена. Нема шанси овие луѓе да бидат проширени со некои други, па да имате илузија дека ќе функционира, итн, итн...

Јас се извинувам што вака депресивно делувам на ова расправа. Можеби сè тоа ќе биде на некој начин поинаку, со некое чудо ќе се случи поинаку, но да видиме.

Прашање: Господине Фрчкоски од Вас очекувам надеж и визија. Што сакате да ни порачате со Вашата депресивност?

Добро, знаете госпоѓо, давањето надеж е друг бизнис. Јас можам тоа да го правам, меѓутоа во овој случај не сакам тоа да го правам, туку се ориентирав на обид за една анализа на кое дереџе реално сме, за да можеме да проектираме стварно што не чека. Брзо решение - не, меѓутоа има некакви решенија кои што се можни. На пример, промена на изборниот закон за избори во една изборна единица, ќе ги ослабне големите партии и ќе го зголеми партискиот плурализам во парламентот, ќе овозможи покомплексни коалиции, што за нас е секогаш добро. Тоа е една покомплексна структура каде што слободата знае да биде и во послаби партиски системи. Второ, прочистен изборен список - тоа е една драма која мора да се расчисти во Македонија. Изборниот список е наша траума! Тоа мора да се расчисти еднаш засекогаш. МВР надвор од изборите. МВР директно корумпра со производство на лични карти и второ, овозможува страв. МВР ги помага и ДУИ. Ги помага сите што се на власт. Според тоа – надвор! А потоа, еден коректен однос Тоа е сериозна операција која ќе овозможи изборите да се горе-долу ОК.

А, како сме дошле до ова? Гледајте, Македонците и Македонија поминаа сè лесно. Тоа така не оди. Македонците не се научени да се борат за своите права. Добиваат независност - лесно, кога другите имаат националистички диктатури. Добиваат влез во меѓународната заедница - лесно. Сега тргуваат со своите права - за безбедност.

И тоа го искористија мангупи кои знаат да владеат. Ние прв пат се бориме за нашите права! Ние прв пат формираме граѓански коалиции со Албанците! Прв пат заедно! Ние мора да се испотиме малку за сопствената слобода! Ќе заглавите во диктатура ако тргувате со своите права! Ако не ги цените, ако ги давате така лесно, ако одговарате како оние луѓе во контракампот - "Тој си знае". Е, па, ако си знае, ќе ви ја скрои капата! Како бе, тој си знае што прави? Не. Ние треба да си знаеме што правиме и да се бориме за сопствените права! Така го регулирате системот. Затоа е комплицирано да воведат диктатура во нормална земја.